

## До Градоначалник на Општина Гевгелија

### П Р И Ј А В А

За утврдување на часот на отпочнување на работно време и  
распоред на работно време на **угостителски објекти**

Идентификација на трговско друштво/ трговец поединец			
Име на фирмата: _____			
Адреса на седиштето на фирмата: _____			
Податоци за одговорно лице: _____ (име и презиме)			
Телефон/факс _____ општина _____			
Идентификација на објектот			
Под која фирма ќе работи објектот (назив на објектот) _____			
Адреса на угостителски објекти _____			
Телефон/факс _____ општина _____			
Работно време			
	час на започнување на работно време	време на одмор час	час на завршување на работно време
понеделник-петок			
сабота			
недела			
државни празници			
верски празници			
годишен одмор			
Датум, _____		_____	
		потпис/печат	

Заверено од:

Одделение за локален економски развој - Општина Гевгелија

\_\_\_\_\_